



## БАРАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИИ CEP-SSG-01

### Грантови за стратешка поддршка

Проектот на УСАИД за граѓанско учество поканува **граѓански организации (ГОи)** во Македонија да аплицираат за Грантови за стратешка поддршка (ГСП).

Проектот за граѓанско учество е петгодишна програма финансирана од УСАИД, која придонесува во постигнувањето на две цели: (1) засилено влијание на граѓанските организации врз политиките и програмите поврзани со приоритетни прашања за граѓаните; и (2) зголемено и одржливо учество на младите во јавниот живот во Македонија. Грантовите за стратешка поддршка ќе бидат раководени од Метаморфозис.

Целта на Грантовите за стратешка поддршка (ГСП) е да ги поддржи граѓанските организации, вклучувајќи тинк-тенк организации, кои работат во следниве **приоритетни области**: добро владеење, подобрување на јавните услуги, владеење на правото, антикорупција, човекови права, економски раст, овозможувачка средина за бизнис и мониторинг и надзор на јавните институции.

Проектот за граѓанско учество ќе додели најмногу (7) гранта преку ова барање за апликации. Максималниот износ на еден грант за секој предлог е 120,000 USD, и се однесува на активности кои ќе траат до 3 (три) години. Проектот го задржува правото да финансира која било или ниту една од поднесените апликации.

Грантовите за стратешка поддршка ќе им овозможат на напредните ГОи да:

- (i) планираат и спроведуваат долгорочни интервенции, вклучувајќи анализа на политики, јавно образование и граѓанско учество, кампањи за застапување, конструктивно учество со владини чинители и институции, и мониторирање на јавни политики, програми и буџети;
- (ii) бидат проактивни во претставувањето на интересите на граѓаните и да започнуваат активности во приоритетните области наведени во претходниот параграф;
- (iii) инвестираат во развојот на нивните капацитети, поточно во подобрување на нивното влијание, вклучувајќи пошироки сегменти од општеството, и да станат финансиски стабилни; и

Проектот на УСАИД за граѓанско учество го спроведува Ист Вест Менаџмент Институт (ИВМИ), во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондацијата за Интернет и Општество Метаморфозис, Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ), Фондацијата за Отворено Општество во Македонија (ФООМ), и Националниот Младински Совет на Македонија (НМСМ).

- (iv) учествуваат во локални, регионални, или меѓународни настани за вмрежување (со ограничена висина на трошоци).

За да ги симнете целосното барање за апликации, формуларот за аплицирање и буџетскиот образец за Грантовите за сташка поддршка, посетете ја веб страницата [www.metamorphosis.org.mk](http://www.metamorphosis.org.mk) или пишете ѝ на Кендреса Сулејмани на [gendresa@metamorphosis.org.mk](mailto:gendresa@metamorphosis.org.mk).

**РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТА Е 25 ЈАНУАРИ 2017 ДО 16:30 ЧАСОТ**

Проектот на УСАИД за граѓанско учество го спроведува Ист Вест Менаџмент Институт (ИВМИ), во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондацијата за Интернет и Општество Метаморфозис, Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ), Фондацијата за Отворено Општество во Македонија (ФООМ), и Националниот Младински Совет на Македонија (НМСМ).